



На — жи Ге — но на — жи



На — жи ке — ро на — жи



На — де бе — ше си — ној.

$11_6 + 17_6 (2-2-3-2-2+3-2-2) \text{ } \text{♩} \dots = 42$

Нажи, Гено, нажи, нажи, керо, нажи, каде беше синој.
 Каде беше синој, до кого стоеше, до кого стоеше?
 Зашто ти е, Гено, грло омодрено, грло омодрено?
 Ке ти кажам, мамо, без да те излажам, без да те излажам.
 Синоја сам била на чешма шарена, по вода студена.
 Тамо надојдова млади кирајџии, млади кирајџии.
 Коњи дотерава вода да ги појат, вода да ги појат.
 Коњ чашчирте фрли, мене ме удари, по грло ме удри.
 Затој ми е, мамо, грло омодрено, грло омодрено.
 Лажи кого, лажеш, мама не се лажи, мама не се лажи.

Kaži, Geno, kaži, kaži kjero, kaži, kade beše sinokj.

Kade beše sinokj, do kogo stoeše, do kogo stoeše?

Čašto ti e, Geno, grlo omodreno, grlo omodreno?

Kje ti kažam, mamó, bez da te izlažam, bez da te izlažam.

Sinokja sam bila na češma šarena, po voda studena.

Tamo nadojdova mladi kiradžii, mladi kiradžii.

Konji doterava voda da gi pojat, voda da gi pojat.

Konj čaščirte frli, mene me udari, po grlo me udri.

Zatoj mi e, mamó, grlo omodreno, grlo omodreno.

Laži kogo, lažeš, mama ne se laži, mama ne se laži.

Tell me, Geno, tell me, daughter, tell me, where were
you last night?

Where were you last night, next to whom did you stand,
next to whom did you stand?

Why is your neck, Geno, bruised, neck bruised?

I'll tell you mother, without lying to you, without lying to you.

Last night I was at the well, to get cold water.

There were gathered the young caravan drivers, the young
caravan drivers.

A horse knocked over the pitcher; it hit my neck, it hit my neck.

That is why, mother, my neck is bruised, my neck is bruised.

Lie to whom you will, mother isn't fooled, mother isn't fooled.